

СРЕДБА СО ИЛИЈА ПЕНУШЛИСКИ,  
СЛИКАР ОД СКОПЈЕ

# Градот не ме плаши



ИЛИЈА ПЕНУШЛИСКИ

- ЧОВЕКОТ И ВО ГРАДОТ МОЖЕ ДА СЕ СОКРИЕ И ДА БИДЕ СВОЈ, ВЕЛИ ИЛИЈА ПЕНУШЛИСКИ, ЧИЈА ИЗЛОЖБА СО УРБАНИ МОТИВИ ВЕЧЕРВА КЕ БИДЕ ОТВОРЕНА ВО УМЕТНИЧКАТА ГАЛЕРИЈА ВО СКОПЈЕ

Во Уметничката галерија во Скопје, вечерва, во 19 часот ќе биде отворена самостојната изложба на Илија Пенушлиски, академски сликар од Скопје.

Тематската преокупација на сите дела (33) кои Пенушлиски ги изложува пред окото на јавноста е свртена кон градот и урбани предели. Тој ги слика пределете во кои човекот живее, но воедно делата на Пенушлиски нè внесуваат и во еден чуден, имагинарен, мистичен свет. Свет кој постои сам за себе. Во кој како да не се чувствува душата на човекот...

— Никогаш не сум сликал луѓе, вели Пенушлиски. Во претходните мои слики неурбантите елементи беа застапени во помала доза од другиот простор, кој што е дел од природата. Но, ако во една слика има било каква идеја на урбан простор, тоа не значи дека човекот е исклучен од пределите. Тој го трага просторот околу себе како знае и умеет, се трвиди да внесе во него и дел од себе. Но, колку усуг...

— Кога човек е застанче пред вашите слики не може да се ослободи од чувството дека има нешто сенично во вашите

градови. Како морбидни велови да се обвиткани околу куките кои човекот си ги изградил за себе?

Се чудам на забелешката дејка моите градови по многу не шта наликуваат на страшни се ништа. Зашто, мене градот ни когаш не ме плашил. Се случува тој да не претставува некак во идеално решение каде човекот би требало да живее, но тој и во градот може да се скрие. И да биде свој.

Колку време ви е потребно да создадете едно дело?

— Сликам страшно бавно. Тоа од своја страна не значи и квалитет, зашто една слика може да настане и во еден миг, а да биде неповторлива. Но, што можам. Јас едноставно живеам страшно долго оселна слика.

— Вие сте еден од ретките уметници кај нас кои го избрале статусот на слободен уметник?

— Тоа е мој избор, и затоа не ми е својствена онаа патетична приказна дека е тешко да се живее од сликарството. Можеби тоа и не е најидеално решение, но мислам дека е најмалку лошо од сите можни. Човек располага со себе си, и во крајна линија може да му припадне на сликарството онолку колку знае, може и умеет.

В. Сазлова

ВЕЧЕР, СКОПЈЕ, 23. IV. 1987, #386, 14,

откликнувајќи си етносија во тојндес  
осисија токијаја тајид ст вд имајќи си  
вистинскија втврдостаји во вистинија  
(снимено втврдостаји узби)